

ДО ВЛАСТА, ПАРТИИТЕ, ПРАТЕНИЦИТЕ, ДО ПОЕДИНЦИ...

На собирот одржан на 23 октомври оваа година, авторитетно воден од двајца водители, ВМРО-ДПМНЕ се упати кон постнеоврховизирање. Во функција на таа упатеност, министерот Милошоски при посетата на Бугарија положи венец на гробот на Христо Матов, идејно најнагласената фигура на внатрешниот врховизам - неоврховизмот. Христо Матов во Скопје го издавал весникот "Санстефанска Бугарија". Таа Бугарија била негов идеал. Во функција на тој идеал се ставил во услуга на бугарскиот генерал Иван Цончев, зад кој во рамките на дејноста на Врховниот комитет стоеле кнезот Фердинанд и бугарската Влада. Тој испраќал врховистички чети во Македонија. Значи, слава за Христо Матов поради посветеноста за Македонија во состав на "мајка Бугарија". Слава и за неговите содејственици Иван Гарванов и Борис Сарафов, кон кои Тодор Паница во 1907 година извршил смртна пресуда изречена од Серскиот револуционерен округ. Матов му бил учител на Тодор Александров во Педагошкото училиште во Скопје. Го упатил меѓу неоврховистите. Во тој тек и во функција на бугарскиот двор Александров убивал и убивал. Меѓу убиените се и Горче Петров, внукот од сестра на Гоце Делчев, Тодор Чопов - "сверски убиен", Јане Сандански, санданисти и други, за кои е туѓа неговата "татковина Бугарија". Слава и за Тодор Александров. Убивал за Бугарија, како што Коте од Руља убивал за Грција, а Јован Абунски за Србија. Тодор Александров е посветеник на "бугарското племе". Во книгата документи, содржински со име "Сè за Бугарија", а од прире-

дувачот наречена "Сè за Македонија", на страниците 57, 121, 195, 207, 261, 279, 289, 403, 521, 523... Александров верува дека е припадник на "бугарското племе". Да, на бугарското татарско племе.

Место за напомена: Ние Македонците сме наследници на античките Македонци. Наша слава е Александар Македонски.

Ако министерот за надворешни работи Антонио Милошоски, и било кој друг околу

него, ги отвори книгите на Ефтим Гашев "Нашата кауза" и "Непокор" ќе се соочи со вистината за Христо Матов, Борис Сарафов, Тодор Александров и нивните содејственици преку соочување со нивните следбеници, со кои Гашев бил во Идризово. Ако некој читател го интригира кој е авторот на овие редови, мое е да кажам дека во 1958 година сум вклучен во мрежата од ВМРО-тројки, предводена од Томе Стефковски и Филип Лазаревски,

притворени со решение Кр.бр.32/58 од 30.1.1958 г. на Окружниот суд - Скопје.

Мојата порака до премиерот Никола Груевски, прв човек на ВМРО-ДПМНЕ е да се заштити од постнеоврховизмот. Ако не може да ме разбере мене, нека се обиде да разговара со Ефтим Гашев.

22 ноември 2006,
Македонија

Коле Мангов



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.